

# Свивлив кован вилушкаст окаст клуч со зглоб и крцкало

161/2



## Profiles




## Product features

- материјал: специјален плус хром ванадиум
- кован, целосно појачан и кален

## Предности:

- крцкалка: работи двострано, насоката на навртување може да се промени со копче
- 72 - заба, 5° работен агол
- Стоп - прстенот на прстенестиот дел на клучот штити од неочекувано излизнување на клучот од завртката и позиционирањето назад на завртката.
- Овозможува брзо и лесно затегање на навртката без да се предизвика штета на корисникот, како и брзо, безбедно и прецизно позиционирање на клучот на навртката.



L

B2

B1

A2

A1



622837

6

136

17,4



16,9

8,4

4,9


50

Till end of stock


		L	B2	B1	A2	A1		
622839	8	136	17,4	16,9	8,4	4,9	50	Till end of stock
622841	10	160	20,9	20,8	8,4	3,8	72	Till end of stock
622842	11	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95	Till end of stock
622843	12	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95	Till end of stock
622844	13	187,3	24,9	27,2	9,7	6,4	124	Till end of stock
622845	14	194,7	27,4	29,3	10,1	7	144	Till end of stock
622846	15	218	30,4	33	11,7	7,4	207	Till end of stock
622847	16	218	30,4	33	11,7	7,4	207	Till end of stock
622848	17	234,8	31,9	35,2	11,7	8,2	236	Till end of stock
622849	18	251,3	34,5	39,4	12	9	290	Till end of stock
622850	19	251,3	34,5	39,4	12	9	280	Till end of stock

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


## Usage (pictures)




Без прстен за  
сопирање



Стоп - прстенот на  
прстенестиот дел на  
клучот штити од  
неочекувано  
излизнување на клучот  
од завртката и  
позиционирањето  
назад на завртката.



Ratchet: works both  
ways, turning direction  
can be changed with  
button.



Овозможува работа со  
навалување на  
главата на прстенот до  
макс 90 °

## Frequently asked questions

### Do wrenches with a ratchet need to be oiled?

No, the ratchet mechanism should not be oiled, but the dirt should be removed with a non-corrosive cleaning agent.